




Здружение за заштита на растенијата
на Република Македонија

Society for Plant Protection
of Republic of Macedonia

МАК-ISSN-1409-5084

UDC 632

ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА



PLANT PROTECTION

ГОДИНА XIX

VOLUME XIX

СКОПЈЕ - SKOPJE
2008

PUCCINIA GRAMINIS И BLUMERIA GRAMINIS F.SP. TRITICI, МИКОЗИ ПРИСУТНИ НА ПЧЕНИЦАТА И ЈАЧМЕНОТ ВО МАКЕДОНИЈА

PUCCINIA GRAMINIS AND BLUMERIA GRAMINIS F.SP. TRITICI, MYCOSES PRESENT IN WHEAT AND BARLEY IN MACEDONIA

И. Каров, Билјана Ковачевиќ
I. Karov, Biljana Kovacevic

Универзитет "Гоце Делчев"- Штип, Земјоделски факултет, Р. Македонија
University "Goce Delcev" - Stip, Faculty of Agriculture, R. Macedonia

Извадок

Во текот на мај и јуни 2006 и 2007 година беше проверувана здравствената состојба на површините посеани со пченица и со јачмен во следниве реони на Република Македонија: Скопје, Штип, Кочани, Куманово, Пробиштип, Свети Николе и Битола. Притоа беа забележани повеќе габни заболувања од коишто *Puccinia graminis* и *Blumeria graminis* f.sp. *tritici* имаа најголема економска значајност. Габата *Puccinia graminis* позната како црна рѓа беше забележана кај пченицата од сортата "Победа" во стадиум на телеутосоруси на стеблото, а при микроскопските истражувања беа пронајдени уредоспори и телеутоспори. *Blumeria graminis* f.sp. *tritici* - причинител на пепелница ја констатирараме кај пченицата, кај сортите "Михајлица" и "Миленка" во стадиум на клемистотеции, а беа забележани и аскуси со аскоспори.

Клучни зборови: *Puccinia*, *Blumeria*, пченица, јачмен, рѓа, пепелница.

Вовед

Во Република Македонија пченицата (*Triticum aestivum*) се одгледува на површина од 100 000 до 140 000 ha со просечен принос од околу 2500 kg/ha а јачменот (*Hordeum vulgare*) се одгледува на површина од околу 55 000 ha со просечен принос од 2500 до 5000 kg/ha (Г. Василевски, 2004), и претставуваат едни од најзначајните земјоделски култури коишто се користат во секојдневната исхрана на населението и добитокот и имаат многу големо стопанско, агротехничко и економско значење како во нашава земја така и во светот. Токму поради тоа вршена е

постојана контрола на површините под оваа култура, а од 2005 година па наваму вршени се и лабораториски испитувања со цел следење на развојот на патогените од габна природа коишто предизвикуваат економски значајни штети кај пченицата.

Материјал и методи

Во ова истражување користен е материјал од апробациите што се вршени на површините засеани со пченица и со јачмен во повеќе реони на територијата на Република Македонија во периодот

од 2006 до 2007 година. Испитувани беа само болести предизвикани од фитопатогени габи. Најпрво симптомите се фотографирани со фотоапарат, а потоа беа извршени бинокуларни и микроскопски истражувања на материјалот. Откриените репродуктивни органи и сите преостанати форми коишто ги образуваат габите беа сликани со микроскопски апарат, марка JNOES, модел XS-402.


Резултати и дискусија

Со направените полски и лабораториски истражувања го утвривме присуството на следниве фитопатогени габи: *Puccinia graminis* f.sp. *tritici* причинител на црна рѓа кај житата. Оваа специјализирана форма на видот *Puccinia graminis* припаѓа на редот Uredinales, фамилија Pucciniaceae, род *Puccinia* (Agrios, 1997).

Црната рѓа е една од најзначајните и најраспространетите болести на пченицата во светот и во нашата земја. Уредоспорите од *Puccinia graminis* се отпорни на сушење и штетните влијанија на УВ

зраците а се пренесуваат со ветерот кој ги разнесува на големи растојанија. Габата претставува облигатен паразит и нејзиното одгледување на хранлива подлога во лабораториски услови е многу тешко. Интересен феномен кај оваа габа е алтернацијата на домаќинот за да може да се воспостави половата фаза од животниот циклус. Безполовата фаза се одвива на растенијата од фамилијата Gramineae а половата на *Berberis vulgaris* и некои видови од родот *Mahonia* sp. (Zadoks, 1986; Ivanovic, 1992). Габата образува пет различни видови спори коишто се јавуваат во текот на половата и безполовата фаза од развојот, а може да се развива во широк температурен ранг од 65 до 85 °F а лимитирачки фактор претставува присуството на слободна влага на домаќинот (K. J. Leonard, 2001).


Симптомите беа забележани кај пченица од сортата "Победа" во околината на Битола во вид на издолжени елипсовидни соруси во облик на пликови, паралелни со оската на стеблото и листот со боја на рѓа во голем број, така што поголемиот дел од површината на стеблото и на листот е прекриен со ваквите творби на габата (Сл. 1).



Слика 1. Соруси на површината на листот на пченица сортата Победа.

Figure 1. Sorus on the wheat leaf surface.

Во натамошното истражување на материјалот забележани се уредосоруси со уредоспори (Сл. 1 и Сл.2) и телеутоспори (Сл. 2 и Сл.3). Телеутоспорите се двоклеточни, елипсовидни делумно вдлабнати меѓу клетките, со јасно видливо и издиференцирано јадро. Кога почнува да 'рти горната клетка почнува да се



Слика 3. Телеутоспора

Figure 3. Teliospore

Слика 2. Уредоспори и телеутоспори
Figure 2. Urediospores and teliospores

издолжува на темето а долната се издолжува бочно при што настанува базид. На слика 3 може да се види телеутоспора со јасно издиференцирани јадра што почнала да се издолжува на темето од којашто подоцна треба да се развие базид.



Слика 4. Уредоспори

Figure 4. Urediospores

При многубројните наши микроскопски прегледи најдовме големо количество базидиоспори коишто најверојатно под дејство на дождот интензивно се одделеле од базидот (Сл.2 и Сл. 4).

Blumeria graminis f.sp. *tritici* (sin. *Erysiphe graminis*) - причинител на пепелница кај житните култури. Припаѓа на редот *Erysiphales*, фамилија *Erysiphaceae*, род *Blumeria* (Agrios, 1997).



Слика 5. Мицелија со клеистотеции
Figure 5. Mycelium with cleistothecium

При поволни услови успеавме да го регистрираме пукањето на клеистотециите и ослободувањето на аскусите (Сл.7) при што забележавме ослободување и



Слика 7. Пукање на клеистотеција и ослободување на аскуси
Figure 7. Cracking of the cleistothecium and ascus liberation

Заклучок

Врз основа на направените полски, лабораториски, бинокуларни и микроскопски испитувања можеме да го потврдиме присуството на *Blumeria graminis* f.sp. *tritici* (sin. *Erysiphe graminis*)

Симптомите беа забележани во вид на белузлаво сива мицелија на листот и стеблото од пченица и од јачмен. Делумно вдлабнати во мицелијата, микроскопски можеа да се забележат темно кафени до црни клеистотеции (Сл.5). На опачината од листот симптомите беа во вид на хлоротични дамки. При микроскопскиот преглед утврдивме присуство на сива мицелија и топчети клеистотеции (Сл. 6)



Слика 6. Сива мицелија со клеистотеции на површината од листот, наблудувани под бинокулар
Figure 6. Grey mycelium with cleistothecium on the leaf surface

незрели и зрели аскуси. Од зрелите асуси, исто така, го регистриравме ослободувањето на аскоспорите (Сл.8).



Слика 8. Незрел и зрели аскуси со ослободување на аскоспора
Figure 8. Mature and immature ascus and liberation of ascospore

којашто припаѓа на редот *Erysiphales*, фамилија *Erysiphaceae*, род *Blumeria* и *Puccinia graminis* f.sp. *tritici* којашто припаѓа на редот *Uredinales*, фамилија *Pucciniaceae*, род *Puccinia*. Овие микози редовно се присутни во житните полиња на Република Македонија и при поволни климатски услови

причинуваат значајни економски штети. Затоа сметаме дека треба да се даде поголемо внимание на здравствената состојба на житните култури во Република Македонија, како и на превентивата и заштитата од овие болести којашто треба да вклучува одгледување отпорни сорти, уништување на преодните домаќини кај рѓата, а доколку е економски оправдано да се изврши и хемиско третирање со системичниfungициди.

Литература

1. Agrios G.N. 1997. Plant Pathology 4th edition. Academic Press. San Diego 248-254.
2. Ivanovic M. 1992. Mikoze biljaka. Nauka, Beograd 149-338.
3. Kurt J. Leonard and Les J. Szabo 2005. Stem rust of small grains and grasses caused by *Puccinia graminis*. Molecular Plant Pathology 6(2), 99-111.
4. Василевски Г. 2004. Зрнести и клубенести култури. Универзитет Кирил и Методиј, Скопје 33-83.